



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2022 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2023 година

Содржина

РЕЗИМЕ.....	3
I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА.....	5
II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2022 – 31.12.2022).....	13
III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)	16
IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2022 ГОДИНА	21
V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА	24
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ	24
ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	27
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	28
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ	30
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	35

РЕЗИМЕ

Изминатата 2022 година ќе биде запаметена како година со многу глобални предизвици, не само за нашата економија во развој, туку и за Европската унија и другите развиени економии. Сите сме сведоци на воениот конфликт помеѓу Украина и Русија кој започна во март 2022 и предизвика тешка енергетска криза, која настапи токму кога започна процесот на заздравување од светската пандемија со COVID-19 со која светот се бореше две тешки години. Всушност, економиите и немаа простор за зајакнување после пандемијата, бидејќи се соочија со нов бран проблеми, недостаток на енергенс, затворени граници, зголемени трошоци за транспорт и други многубројни фактори кои предизвикаа брзорастечка инфлација која влијаеше на сите сектори, меѓу кои и финансискиот систем. Енергетската криза, високата инфлација, зголемената неизвесност и глобалното забавување на економијата, како и затегнувањето на условите на финансиските пазари придонесоа за остро забавување на економската активност во 2022 година.

Надлежните институции силно се борат овие надворешни фактори на кои нашата економија не е имуна и успеваат да ја одржат финансиската стабилност на високо ниво. За тоа сведочи Извештајот на Агенцијата за кредитен рејтинг „Стандард и Пурс“, во кој се потврдува кредитниот рејтинг на земјава ББ- со стабилен изглед, во кој е наведено дека за разлика од други земји во регионот, врските на финансискиот сектор на домашната економија со Русија се мали, со што изостануваат директни негативни преносни ефекти во домашниот банкарски систем од кризата. Во поглед на банкарскиот сектор, Агенцијата ја истакнува неговата стабилност, во услови кога нефункционалните кредити сè уште се ниски, на нивото од 3,2%, додека стапката на капитализираност на банкарскиот сектор е соодветна и стабилна и изнесува 17,7%¹

Макроекономските показатели за економскиот систем во Република Северна Македонија²:

1. стапката на раст на бруто - домашниот производ за 2022 година во Северна Македонија е позитивна и изнесува 2,7%; 2. годишна стапката на инфлација забележува значителен пораст во 2022 година и изнесува 14,2%³(највисока во октомври 2022 во износ од 19,8%⁴); 3. стапката на невработеност во 2022 година изнесува 14,5% (за 2021 година изнесуваше 15,7% додека стапката на вработеност за 2021 година изнесува 47,39% (за 2021 година изнесуваше 47,2%); 4. просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во ноември 2022 година, изнесуваше 49.397 денари⁵.

¹ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

² Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

³ Извор: Државен завод за статистика

⁴ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

⁵ Извор: Државен завод за статистика

Во текот на 2022 година продолжи исплатата на обесштетување на депонентите на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај, преку четири банки - исплатувачи. До 31.12.2022 година беа исплатени 91,07% (3,8 милијарди денари) од вкупно пресметаното обесштетување во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај и тоа на 12.707 депоненти.

Се забележува раст на депозитите на население од 5,97% за 2022 година (2021:7,1%).

На 31.12.2022 година, вкупните депозити на населението изнесуваа 336 милијарди денари⁶, од кои 47,5% се денарски депозити, а 52,5% се девизни депозити. Наплатата на премиите во 2022 година се одвиваше по стапка од 0,25% на годишно ниво. Премиите се пресметуваат врз основа на движењето на вкупните депозити на населението. Во текот на 2022 година стапката на покриеност е највисока во септември 2022 година со 5,35%. Во 2022 година остварена е нето-добивка од 94.300 илјади денари наспроти 42.250 илјади денари остварена во 2021 година или реализирано е зголемување на нето-добивката од 223,20%.

Вкупната состојба на инвестициското портфолио на крајот на 2022 година изнесуваше 17.280 милиони денари според номинална вредност (17.066 милиони денари сегашна вредност). На годишно ниво бележи зголемување од 2,5 милијарди денари односно зголемување од 17% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2021 година. Ова зголемување на инвестициското портфолио на Фондот се должи на делумната наплата на побарување на Фондот од стечајната маса на “Еуростандард Банка АД Скопје во стечај” во износ од 1,5 милијарди денари, наплатената премија и реинвестираната камата од нови записи во 2022 година. Фондот во текот на 2021 година учествуваше на 15 аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Фондот, во текот на 2022 година учествуваше на два состанока на Комитетот за односи со јавност при Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI) од вкупно 3 кои се организираат на годишно ниво. Како активен член на EFDI (Европски форум на осигурители на депозити), Фондот учествуваше и на редовното Годишно Собрание на EFDI кое за прв пат по почетокот на пандемијата се одржа со физичко присуство на делегатите на островот Родос во Грција.

Фондот за осигурување на депозити учествуваше на прославата на Светскиот ден на штедење во организација и преку соработка со Македонската банкарска асоцијација која се одржа на 31.10.2022 година.

Директор/Drejtori
Amir Shabani

⁶ Вкупните депозити на населението изнесуваат 5,45 милијарди евра пресметано по среден курс на НБРСМ на 31.12.2022 година.


I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА

Вкупниот износ на депозитите на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија на крајот на месец декември 2022 година изнесуваше 336 милијарди денари⁷. Месечните движења на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија се прикажани во Графикон бр.1 или поединечно по месеци во Табела бр1. Годишниот раст на депозитите изнесува 5,97% од кои најголем удел има растот на депозитите од 2,81% во месец декември 2022 година.

Растот од 5,97% на годишно ниво е помал од растот на депозитите на населението остварен во 2021 година (7,1%) што се должи на кризата предизвикана од воениот конфликт помеѓу Украина и Русија, како и последователната енергетска криза.

Според анализите, утврдено е дека орочените депозити имаат постојан пораст во 2022 година (9,56% споредено со 2021 година), а депозитите по видување забележуваат пораст на годишно ниво од 2,53% споредено со истите во декември 2021 година. Изразено во проценти орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2022 година учествуваат со 52,51% односно депозитите по видување учествуваат со 47,49%. Од аспект на валутната структура, денарските депозити имаат пораст од 2,25%, а девизните депозити пораст од 9,56% споредено со декември 2021 година.

Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во текот на 2022 година



Извор: Административни податоци на ФОД

⁷ Вкупните депозити на населението изнесуваат 5,45 милијарди евра пресметано по среден курс на НБРСМ на 31.12.2022 година.

Табела 1. Месечни движења на вкупни депозити на население во 2022 година


(во илјади денари)

Период	Проекции за движење на вкупни депозити на население во Република Северна Македонија согласно Финансискиот план на ФОД за 2022 година	Проекции на месечен пораст на вкупни депозити на население во 2022 година (во проценти)	Вкупни депозити на население во РСМ во 2022 година	Месечен пораст во проценти
31.12.2021	314.750.858		316.667.657	
31.1.2022	315.380.360	0,20	316.409.193	-0,08
28.2.2022	319.480.304	1,30	317.918.225	0,48
31.3.2022	320.279.005	0,25	312.414.161	-1,73
30.4.2022	320.919.563	0,20	315.003.771	0,83
31.5.2022	322.524.161	0,50	315.725.794	0,23
30.6.2022	323.394.976	0,27	319.113.293	1,07
31.7.2022	324.526.859	0,35	320.699.738	0,50
31.8.2022	327.447.600	0,90	321.756.069	0,33
30.9.2022	328.888.370	0,44	324.999.315	1,01
31.10.2022	329.875.035	0,30	325.961.533	0,30
30.11.2022	331.854.285	0,60	326.394.135	0,13
31.12.2022	336.832.099	1,50	335.558.907	2,81
Годишен пораст		7		5,97

Извор: Административни податоци на ФОД

Во месеците јануари и февруари 2022 година, месечниот раст на депозитите на населението изнесува 0,48%. Во март 2022 е забележан значителен пад на растот на депозитите (споредено со февруари 2022 година, пад од -1,73%) што се препишува на почетокот на воениот конфликт помеѓу Украина и Русија. Во сите останати месеци се забележува раст на депозитите на населението, во април 2022 е забележан раст од 0,83% (март 2022:април 2022). Во мај 2022, растот на депозитите изнесува 0,23% (април 2022:мај 2022), во јуни 1,07% (мај 2022:јуни 2022) и во јули 2022 0,5% (јуни 2022:јули 2022). Во август 2022 има раст од 0,33% (јули 2022:август 2022). Потоа, во септември 2022 има пораст од 1,01% (август 2022:септември 2022), во октомври 2022 раст од 0,3% (септември 2022: октомври 2022) , ноември 2022 раст од 0,13% (октомври 2022: ноември 2022) и декември 2022 раст од 2,81% (ноември 2022: декември 2022).


Графикон 2. Раст на депозити по месеци во текот на 2022 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Годишниот раст на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија во последните три години е прикажан во Графикон бр.3.

Графикон 3. Годишен раст на депозити 2020-2022




Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на депозитите на население од аспект на валутна структура покажува дека во јануари 2022 има пад на денарски од (-1,65%), но пораст на девизни депозит од 1,44%. Во февруари 2022 се забележува помал пад на денарски депозити од (-0,05)% и мал раст на девизни депозити од 0,97%, во март 2022 има најголем пад на денарски депозити од (-4,75) и пораст на девизните од 1,08%, во април 2022 има пораст на денарските депозити од 0,67% и пораст на девизните депозити од 0,97%, во мај 2022 пад на денарските депозити од (-0,32) и пораст на девизните депозити од 0,70%, во јуни 2022 пораст на денарските депозити од 0,26% и пораст на девизните депозити од 1,78%, во јули 2022 пораст на денарските

депозити од 0,38 и пораст на девизните депозити од 0,60%, во август 2022 пад на денарските депозити од (-0,12) и пораст на девизните депозити од 0,71%, во септември 2022 има пораст на денарски депозити од 1,40% и пораст на девизните од 0,68%, во октомври 2022 има раст на денарски депозити од 0,26% и пораст на девизните од 0,33%, во ноември 2022 има раст на денарски депозити од 0,45% и пад на девизните од 0,33%. Во декември 2022 има повисок раст на денарски депозити од 6,02% и раст на девизни депозити од 0,06%.

Графикон 4. Движење на денарски и девизни депозити во 2022 година

(во илјади денари)




Извор: Административни податоци на ФОД

Денарските депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2022 година учествуваат со 47,5%, наспроти 52,5% учество на девизните депозити. (Графикон 5).

Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население во текот на 2022 година

(во проценти)




Извор: Административни податоци на ФОД

Според рочноста, депозитите по видување имаат годишен раст од 2,25%, додека орочените депозити имаат раст од 9,56% во однос на 2021 година. (Графикон 6).

Графикон 6. Движење на депозити по видување и орочени депозити во 2022 година

(во илјади денари)




Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите по видување во вкупните депозити на население на 31.12.2022 година изнесува 47,49%, а учеството на орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2022 година изнесува 52,51%. На Графиконот бр.7 е прикажано учеството на депозитите по видување и орочените депозити во вкупните депозити на население во последните три години: 2020, 2021 и 2022 година.

Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население во 2020, 2021 и 2022 година

(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Нивото на обесштетување согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити изнесува 30.000 евра во денарска противвредност по депонент по банка или штедилница. Во Прилог бр.1 од овој извештај се прикажани кварталните движења на вкупните депозити на население класифицирани според законскиот праг на обесштетување од 1,85 милиони денари или 30.000 евра во денарска противвредност. Анализата на депозитите на население согласно покажува дека учеството на **осигурените депозитите** на население во вкупните депозити на население е највисоко во последниот квартал од 2022 година со 72,19%, а најниско во првиот квартал од 2022 година во износ од 70,86%. Учеството на депозитите на население **до 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во четвртиот квартал од 2022 година со 53,42%, а најниско во првиот квартал од 2022 година во износ од 52,76%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во првиот квартал од 2022 година со 47,23 %, а најниско во четвртиот квартал од 2022 година во износ од 46,57%. (Графикон 8).


Графикон 8. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во вкупни депозити на население (IVQ.2021 година – IVQ.2022 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност се анализираат и поединечно по банки и штедилници, па оттука учеството на депозитите на население **до 30.000 евра во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во четвртиот квартал од 2022 година со 53,21%, а најниско во четвртиот квартал од 2022 година во износ од 53,21%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра во денарска противвредност во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во првиот квартал од 2022 година со 47,23% , а најниско во четвртиот квартал од 2022 година со 46,57% (Графикон 9).


Графикон 9. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност **во банки** во вкупни депозити на население во банки – членки на ФОД (IVQ.2021 година – IVQ.2022 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите **до 30.000 евра во штедилници** во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во вториот квартал од 2022 година со 76,33%, а најниско во третиот квартал од 2022 година со 73,10%. Учеството на депозитите **над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилниците** во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во третиот квартал од 2022 со учество од 26,90%, а најниско во вториот квартал на 2022 година со 23,67% (Графикон 10).

Графикон 10. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност **во штедилници** во вкупни депозити на население во штедилници – членки на ФОД (IVQ.2021 година – IVQ.2022 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Наплатата на премиите во 2022 година се одвиваше според редовните процедури, по утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво.

Вкупните средства кои Фондот ги наплатил во 2022 година по основ на премија изнесуваат 799 милиони денари или 12,9 милиони евра (Графикон 11).


Графикон 11. Движење на месечен износ на премии во 2022 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Стапката на покриеност на депозитите на население (вкупни парични средства на Фондот во однос на вкупни депозити на население) во декември 2022 година изнесува 5,23 % и е над законскиот минимум од 4%. Во текот на 2022 година стапката на покриеност е највисока во септември 2022 година со 5,35% што се должи на наплатата на 34% од побарувањето кое Фондот за осигурување на депозити го има кон Еуростандард банка АД Скопје во стечај, а најниска во февруари 2022 со 4,83% (Графикон 12).

Графикон 12. Движење на стапка на покриеност во 2022 година
(во проценти)




Извор: Административни податоци на ФОД

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2022 – 31.12.2022)

Вкупната состојба на инвестициското портфолио на крајот на 2022 година изнесуваше 17.280 милиони денари според нивната номинална вредност (17.066 милиони денари сегашна вредност). На годишно ниво бележи зголемување од 2,5 милијарди денари односно зголемување од 17% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2021 година. Ова зголемување на инвестициското портфолио на Фондот се должи на делумната наплата на побарување на Фондот од стечајната маса на “Еуростандард Банка АД Скопје во стечај” во износ од 1,5 милијарди денари, наплатената премија и реинвестираната камата од нови записи во 2022 година. Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи за крајот на 2022 година (15.620 милиони денари, номинална вредност), индексот на планирани записи во однос на инвестирани записи изнесува 110,6% што укажува на зголемено инвестирање на средствата на Фондот во однос планираното. (Графикон 13).

Графикон 13. Инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во 2022 година (во денари)




Извор: Административни податоци на Фондот

Фондот учествуваше на 15 аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 31.12.2022 година тој сооднос изнесуваше 97,4%.

Инвестициското портфолио на Фондот на крајот на година е составено од државни записи со рок на доспевање од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови кои се движеа од 0,6% во јануари, 2022 година на 3,5% во декември, 2022 година.

Графикон 14. Каматни стапки на 12 месечни државни записи во 2022 година



Извор: Административни податоци на Фондот

Вкупниот приход на Фондот по основ на камата во 2022 година од недостасани записи од 2021 година и камата на нови записи што достасува во 2022 изнесуваше 124,7 илјади денари. Во однос на планираната камата за 2022 година, Фондот приходувахе 61% повеќе приходи од пласмани од планираното. Ваквото надминување на планираните приходи од пласмани во однос на реализираните е поради зголемената инвестициона активност и зголемувањето на каматната стапка која во периодот на подготовка на плановите за инвестиционата политика за 2022 година се претпоставуваше дека ќе изнесува 0,5% по аукција но сепак истите континуирано растеа во текот на 2022 година од 0,6% (јануари, 2022) на 3,5% (декември, 2022 година).

Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесуваа 525 илјади денари.

Табела 2. Преглед на динамиката на нови и планирани државни записи и камата за истите во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година
(во денари)

2022/месеци	Нови државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2022 (во номинален износ)			Планирани државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2022 (во номинален износ)			Разлика во номинален износ 4-6	Индекс 4/6	Камата за новите државни записи			Провизија
	датум на уплата	датум на достасување	нови ДЗ	датум на достасување	достасани ДЗ	планирани ДЗ			каматна стапка (%)	камата до достасување	камата до 31.12.2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
јануари			660.000.000		600.000.000	660.000.000	0	100,0%		3.828.000	3.707.688	35.000
	26.01.2022	11.01.2023	660.000.000	26.01.2022	600.000.000	660.000.000			0,60	3.828.000	3.707.688	35.000
февруари	09.02.2022	08.02.2023	830.000.000	09.02.2022	760.000.000	830.000.000	0	100,00%	0,60	5.004.900	4.468.659	35.000
март			3.790.000.000		3.690.000.000	3.760.000.000	30.000.000	100,80%		26.636.120	21.883.341	70.000
	02.03.2022	01.03.2023	3.120.000.000	02.03.2022	3.040.000.000	3.110.000.000	10.000.000	100,32%	0,70	21.927.360	18.312.960	35.000
	30.03.2022	29.03.2023	670.000.000	30.03.2022	650.000.000	650.000.000	20.000.000	103,08%	0,70	4.708.760	3.570.381	35.000
април			1.300.000.000		1.230.000.000	1.300.000.000	0	100,00%		9.136.400	6.576.200	35.000
	13.04.2022	12.04.2023	1.300.000.000	13.04.2022	1.230.000.000	1.300.000.000	0	100,00%	0,70	9.136.400	6.576.200	35.000
мај			1.100.000.000		1.040.000.000	1.110.000.000	-10.000.000	99,10%		8.826.400	5.674.116	35.000
	11.05.2022	10.05.2023	1.100.000.000	11.05.2022	1.040.000.000	1.110.000.000			0,80	8.826.400	5.674.116	35.000
јуни	15.06.2022	14.06.2023	600.000.000	15.06.2022	520.000.000	590.000.000	10.000.000	101,69%	1,40	8.374.800	4.578.529	35.000
јули	13.07.2022	12.07.2023	120.000.000	13.07.2022	60.000.000	130.000.000	-10.000.000		1,50	1.792.800	842.223	35.000
август	03.08.2022	02.08.2023	450.000.000	03.08.2022	380.000.000	450.000.000	0	100,00%	2,00	8.919.450	3.675.598	35.000
септември	07.09.2022	06.09.2023	1.550.000.000			60.000.000	1.490.000.000	2583,33%	2,00	30.722.550	9.706.300	35.000
октомври			2.410.000.000		2.280.000.000	2.360.000.000	50.000.000	102,12%		59.363.990	11.480.576	70.000
	12.10.2022	13.10.2023	820.000.000	12.10.2022	720.000.000	800.000.000	20.000.000	102,50%	2,30	18.636.140	4.095.856	35.000
	26.10.2022	25.10.2023	1.590.000.000	26.10.2022	1.560.000.000	1.560.000.000	30.000.000	101,92%	2,60	40.727.850	7.384.720	35.000
ноември			3.340.000.000		3.180.000.000	3.260.000.000	80.000.000	102,45%		98.114.740	10.875.930	70.000
	16.11.2022	15.11.2023	2.300.000.000	16.11.2022	2.170.000.000	2.250.000.000	50.000.000	102,22%	2,90	65.520.100	8.100.013	35.000
	30.11.2022	29.11.2023	1.040.000.000	30.11.2022	1.010.000.000	1.010.000.000	30.000.000	102,97%	3,20	32.594.640	2.775.917	35.000
декември												
	14.12.2022	13.12.2023	1.130.000.000	14.12.2022	1.030.000.000	1.110.000.000	20.000.000	101,80%	3,50	38.622.270	1.803.787	35.000
Вкупно:			17.280.000.000		14.770.000.000	15.620.000.000	1.660.000.000			299.342.420	85.272.947	525.000

Извор: Административни податоци на Фондот

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2022 година, се случиле вкупно 12 ризични настани и тоа кај 5 банки и 7 штедилници. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од дванаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 5,7 милијарди денари. Од 1997 година до 31.12.2022 година се обесштетени вкупно 32.790 депоненти во вкупен износ од 5,18 милијарди денари што претставува 90,82% исплатени обврски од ФОД за обесштетување кон депонентите. Останатите 9,18% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 0,52 милијарди денари (Табела 1).

Последниот ризичен настан се случи на 12.08.2020 година кога престана да работи „Еуростандард банка“ АД Скопје.

Во текот на 2022 година, Фондот продолжи со исплатата на депонентите со право на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај преку банките – исплатувачи: Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје.

Анализата на исплатени износи на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај, согласно висината на депозитите покажува дека најголем процент од **98,93%** на исплатени депозити припаѓаат на депозити во износ од 1.200.001-1.850.889 денари (≈ 20.000 до 30.000 евра), т.е. до максималниот праг на обесштетување, **95,47%** на депозити во износ од 600.001-1.200.000 (≈ 10.000 до 20.000 евра), **91,27%** на депозити во износ од 300.001-600.000 денари (≈ 5.000 до 10.000 евра), **83,47%** на депозити во износ од 100.001-300.000 денари (≈ 1.500 до 5.000 евра), **73,79%** на депозити во износ од 60.001-100.000 денари (≈ 1.000 до 1.500 евра), **64,75%** на депозити во износ од 30.001-60.000 денари (≈ 500 до 1.000 евра), **48,44%** на депозити во износ од 20.001-30.000 денари (≈ 320 до 500 евра), **36,90%** на депозити во износ од 10.001 – 20.000 денари (≈ 160 до 320 евра), **18,55%** на депозити во износ од 5.001-10.000 денари (≈ 80 до 160 евра), **8,44%** на депозити во износ од 1.001-5.000 денари (≈ 16 до 80 евра), **2,24%** на депозити во износ од 501-1.000 денари (≈ 8 до 16 евра), **1,04%** на депозити во износ од 101-500 денари ($\approx 1,5$ до 8 евра) и **0,25%** на депозити во износ од 1 – 100 денари ($\approx 0,1$ до $1,5$ евра). Колку се помали износите на

депозитите, толку се намалува процентот на исплатени депозити во соодветната категорија. Најмала исплата има во категориите до 20.000 денари. Имено, **69.501 неисплатени депоненти** припаѓаат на категоријата од 1 – 100 денари ($\approx 0,1$ до 1,5 евро), **20.628** неисплатени депоненти во категоријата од 101-500 денари, **8.104** неисплатени депоненти во категоријата од 501-1.000 денари, **15.121** неисплатени депоненти од категоријата од 1.001-5.000 денари, **5.477** неисплатени депоненти од категоријата од 5.001-10.000 денари и **2.794** неисплатени депоненти во категоријата од 10.001-20.000 денари. Во Табела бр.2 Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 31.12.2022 година, даден е табеларен преглед на исплатата поделена во категории на износ на обесштетување.

Како и претходно, искуството покажува дека депонентите не се заинтересирани да го остварат своето право на обесштетување доколку се работи за неатрактивни износи на исплата на обесштетување.

Покрај исплата на обесштетување преку четирите банки-исплатувачи, Фондот континуирано работи на исплата на обесштетување по основ на наследство на починати лица – депоненти на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

Директорот на Фондот и понатаму континуирано вложува напори за намирување на побарувањето на ФОД од стечајната маса на Еуростандард банка АД Скопје во стечај, со нагласување на важноста на брзо и ефикасно намирување на доверителите во стечајната постапка, на седниците на Одборот на доверители и Собранието на доверители на ЕСБ во стечај. Во Планот за прва авансна распределба на доверителите на Еуростандард банка АД Скопје во стечај со утврден износ од 3.100.000.000,00 денари со процент на намирување од 46.80% на ФОД, кој е изготвен согласно Записникот од 13-та седница на Одборот на доверители, на која што членовите на Одборот на доверители гласаа со 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ПРОТИВ“ донесена е Одлука да се изработи План за авансна распределба, со кој ќе се определи доверителите (правни и физички лица) со исплатен втор ред од шемата – табелата на утврдени и оспорени побарувања, да се намират пред Фондот за осигурување на депозити. Фондот за осигурување на депозити поднесе приговор на овој План за авансна распределба со барање да се изврши корекција на Планот за прва авансна распределба, односно ФОД како и останатите доверители од истиот втор исплатен ред, рамномерно пропорционално да се намират како доверители истовремено со другите доверители од истиот исплатен ред, како што и гласи одредбата во член 116 став (2) од Законот за стечај, „Побарувањата на стечајните доверители од понизок исплатен ред можат да се намират дури откако во целост ќе бидат намирени побарувањата на доверителите од претходниот

(повисок) исплатен ред. Побарувањата на стечајните доверители од ист исплатен ред се намируваат сразмерно на големината на побарувањата”. Согласно оваа одредба Фондот побара да се примени начелото на принципиелна рамноправност при намирување на доверителите од стечајното право (лат. *In concurs condicio omnio creditorum par*), како начело на сразмерност во ист стечаен исплатен ред.

Основниот граѓански суд со Решение бр. 3 СТ-123/20, приговорот од ФОД делумно го усвои. ФОД поднесе и жалба кон ова Решение, поради погрешна примена на материјалното право согласно член 116 став (2) од Законот за стечај и член 345 од Законот за парнична постапка, со барања Фондот за осигурување на депозити, како и останатите доверители од истиот втор исплатен ред, рамномерно пропорционално да се намири како доверител истовремено со другите доверители од истиот исплатен ред.

Основниот граѓански суд Скопје со Решение бр. 3 СТ-123/20 од 24.03.2022 година ја отфрли жалбата поради неплатена судска такса, иако во Законот за судските такси член 9 е наведено дека ослободени од плаќање на судски такси е Република Македонија, а согласно член 2 од Законот за Фондот за осигурување на депозити, Фондот за осигурување на депозити го основа и е во сопственост на Република Македонија.

Согласно горенаведеното, ФОД на ден 31.03.2022 година поднесе жалба и до Апелациониот суд Скопје поради погрешна примена на материјалното право од Законот за судските такси.

Апелациониот суд Скопје донесе Решение со број ТСЖ 337/22 од 12.05.2022 година, со кое судот ги прифати основите кои упатуваат на фактот дека Фондот е во сопственост на државата и поради тоа е ослободен од плаќање на судска такса, но жалбата е одбиена како неоснована, наведувајќи дека планот за авансна распределба на стечајниот судија е конечен и е правилно применето материјалното право.

На 25.08.2022 година, Фондот за осигурување на депозити оствари наплата на 1.457.422.290 денари (23,625 милиони евра) од Еуростандард банка АД Скопје во стечај по основ побарување за исплатеното обесштетување на депозитите од банката, што претставува 35% од вкупното побарување кое Фондот го има кон Еуростандард банка АД Скопје во стечај.

Табела 3. Преглед на обесштетување исплатено на депонентите на членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан од формирање на ФОД до 31.12.2022 година

(во денари)

Преглед на пресметана обврска за обесштетување, вкупно исплатено обесштетување и вкупно неисплатено обесштетување до 31.12.2022 година												
				Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			исплатено/пресметано		Неисплатено обесштетување	
Ред. бр.	Име на банка/штедилница каде настанал ризичен настан	Датум на почеток на исплата на обесштетување	Вкупни депозити	Износ	Депоненти	Износ	Депоненти	Процент на пресметано обесштетување во однос на вкупни депозити	Процент на исплатено обесштетување во однос на пресметано обесштетување	Процент на исплатени депоненти во однос на вкупен број на депоненти за обесштетување	Износ	Депоненти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Експорт импорт банка а.д. Скопје	29.03.2007	106.227.033	95.608.486	1.166	92.386.606	606	90,00	96,63	51,97	3.221.880	560
2	Митштедилница - Куманово	10.07.2003	6.790.124	6.769.326	56	6.767.552	33	99,69	99,97	58,93	1.774	23
3	Штедилница ИНКО д.о.о. Скопје	22.09.2010	11.927.740	11.771.613	60	11.630.312	39	98,69	98,80	65,00	141.301	21
4	Алмако банка а.д. Скопје	18.08.2000	2.850.307	1.784.964	721	381.205	10	62,62	21,36	1,39	1.403.759	711
5	Македонска банка а.д. - Скопје	04.12.2007	1.543.168.575	1.304.590.349	115.137	1.164.512.797	18.324	84,54	89,26	15,91	140.077.552	96.813
6	Штедилница Уни-проком Скопје	01.02.2000	7.881.535	5.118.309	144	4.919.528	79	64,94	96,12	54,86	198.781	65
7	Штедилница Интерфалко д.о.о. - Скопје	19.12.2012	17.832.485	17.832.485	62	17.824.557	21	100,00	99,96	33,87	7.928	41
8	АД. Радобанк Скопје	25.08.2005	86.224.736	76.005.556	3.629	72.412.381	785	88,15	95,27	21,63	3.593.175	2.844
9	Штедилница Киро Кучук - Велес	15.09.2006	3.351.082	3.318.630	762	3.239.487	186	99,03	97,62	24,41	79.143	576
10	Штедилница Фершпед Д.О.О. Скопје	13.04.2010	6.218	6.218	230	0	0	100,00	0,00	0,00	6.218	230
11	Еуростандард банка АД, Скопје Центар	12.08.2020	5.393.607.136	4.179.250.008	137.110	3.806.547.139	12.708	77,49	91,05	9,27	374.242.907	124.403
	Вкупно		7.179.866.968	5.702.055.941	259.077	5.180.621.563	32.791	79,42	90,86	12,66	522.974.416	226.300
	Вкупно во евра		116.764.791	92.731.435		84.251.448					8.505.032	

Табела 4: Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од Еуростандард бака АД Скопје во стечај
во период од 15.09.2020 до 31.12.2022 година

Висина на обесштетување	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			Неисплатено обесштетување		
	Вкупен број на Потврди	Вкупен износ на пресметано обесштетување	Број на исплатени Потврди	Вкупен износ на исплатено обесштетување	Процент на исплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување	Број на неисплатени Потврди	Вкупен износ на неисплатено обесштетување	Процент на неисплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување
Износ на депозити во денари до праг на обесштетување од 30.000 евра во денарска противвредност								
1.850.890-99.999.999	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.200.001-1.850.889	1.315	2.233.723.760,00	1.301	2.209.776.410,00	98,93	14	23.947.350,00	1,07
600.001-1.200.000	901	754.296.107,00	858	720.142.955,00	95,47	43	34.153.152,00	4,53
300.001-600.000	974	408.810.224,00	885	373.132.517,00	91,27	89	35.677.707,00	8,73
100.001-300.000	2.003	346.976.579,00	1.654	289.630.931,00	83,47	349	57.345.648,00	16,53
60.001-100.000	1.453	112.442.665,00	1.048	82.966.886,00	73,79	405	29.475.779,00	26,21
30.001-60.000	2.827	117.495.918,00	1.817	76.081.806,00	64,75	1.010	41.414.112,00	35,25
20.001-30.000	1.675	40.958.999,00	808	19.840.697,00	48,44	867	21.118.302,00	51,56
10.001-20.000	4.359	60.302.108,00	1.565	22.251.639,00	36,90	2.794	38.050.469,00	63,10
5.001-10.000	6.664	47.551.796,00	1.187	8.822.185,00	18,55	5.477	38.729.611,00	81,45
1.001-5.000	16.268	43.966.780,00	1.147	3.711.875,00	8,44	15.121	40.254.905,00	91,56
501-1.000	8.274	5.888.500,00	170	132.151,00	2,24	8.104	5.756.349,00	97,76
101-500	20.799	5.070.719,00	171	52.716,00	1,04	20.628	5.018.003,00	98,96
1-100	69.598	1.765.853,00	97	4.371,00	0,25	69.501	1.761.482,00	99,75
Вкупно:	137.110	4.179.250.008	12.708	3.806.547.139	91,08	124.402	372.702.869	8,92
во евра		67.745.988		61.945.438			6.065.140	

Извор: Административни податоци на Фондот

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2022 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01 - 31.12.2022 година

Во текот на 2022 година Фондот за осигурување на депозити ги остварил долунаведените финансиски резултати:

Табела 5. Финансиски резултати на Фондот во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година
(во денари)

Опис	
Приходи	124.743.534
Расходи	19.930.463
Бруто добивка	104.813.071
Данок на добивка	10.512.846
Нето добивка	94.300.225

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 6. Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2022 година
(во денари)

Опис	
Средства	17.549.937.550
<i>Нематеријални средства</i>	0
<i>Материјални средства</i>	18.122.141
<i>Вложувања</i>	17.066.183.197
<i>Парични средства</i>	465.632.212
<i>Побарувања</i>	0
Капитал, резерви и обврски	17.549.937.550
<i>Капитал</i>	10.299.958
<i>Резерви на сигурност</i>	17.066.680.236
<i>Акумулирана добивка</i>	94.300.225
<i>Обврски за штета</i>	372.996.446
<i>Останати краткорочни обврски</i>	5.660.685

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31.12.2022 година

(во илјади денари)

Опис	Состојба 31.12.2021	%	План 31.12.2022	%	Состојба 31.12.2022	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА	15.238.039	100,00	16.044.666	100,00	17.549.937	100,00	115,17	109,38
Нематеријални средства	0	0,00	2.099	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00
Софтвер и слични права	0	0,00	2.099	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00
Материјални средства	19.100	0,13	18.990	0,12	18.122	0,10	94,88	95,43
Недвижности	18.644	0,12	17.836	0,11	17.836	0,10	95,67	100,00
Опрема	456	0,00	1.154	0,01	286	0,00	62,72	24,78
Вложувања	14.730.823	96,67	15.579.448	97,10	17.066.183	97,24	115,85	109,54
Дванаесетмесечни записи	14.730.823	96,67	15.579.448	97,10	17.066.183	97,24	115,85	109,54
Парични средства, побарувања, разграничувања	488.116	3,20	444.129	2,77	465.632	2,65	95,39	104,84
Парични средства	485.055	3,18	442.279	2,76	465.632	2,65	96,00	105,28
1. Парични средства во банки	484.999	3,18	442.229	2,76	465.583	2,65	96,00	105,28
2. Парични средства, наменски средства	35	0,00	50	0,00	25	0,00	71,43	50,00
3. Благајна	21	0,00	20	0,00	24	0,00	114,29	120,00
Побарувања	3.061	0,02	1.850	0,01	0	0,00	0,00	0,00
1. Побарувања по основ премии	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2. Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3. Аконтации на данок на добивка	3.061	0,02	1.850	0,01	0	0,00	0,00	0,00
Разграничувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
1.АВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	15.238.039	100,00	16.044.666	100,00	17.549.937	100,00	115,17	109,38
Капитал и резерви	14.821.083	97,26	15.679.666	97,73	17.171.280	97,84	115,86	109,51
Уплатен капитал	10.300	0,07	10.300	0,06	10.300	0,06	100,00	100,00
Фонд за сигурност	14.768.533	96,92	15.619.251	97,35	17.066.680	97,25	115,56	109,27
Добивка за годината	42.250	0,28	50.115	0,31	94.300	0,54	223,20	188,17
Тековни обврски	416.956	2,74	365.000	2,27	378.657	2,16	90,81	103,74
Обврски за штети	416.884	2,74	365.000	2,27	372.996	2,13	89,47	102,19
Останати обврски	72,00	0,00	0	0,00	5.661	0,03	7.862,50	0
1.Останати краткорочни обврски	72	0,00	0	0,00	5.661	0,03	7.862,50	0
2.ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0

Извор: Административни податоци на Фондот

**Биланс на успех на Фондот за осигурување на депозити
за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година**

(во илјади денари)

Опис	Вкупно 01.01.2021 - 31.12.2021	%	План 01.01.2022 - 31.12.2022	%	Вкупно 01.01.2022 - 31.12.2022	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ	62.678	100,00	77.444	100,00	124.743	100,00	199,02	161,08
1. Државни записи- дванаесетмесечни	62.641	99,94	77.444	100,00	124.701	99,97	199,07	161,02
2. Казнена камата по основ на премии	37	0,06	0	0,00	6	0,00	16,22	0,00
3. Позитивни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Вонредни приходи	0	0,00	0	0,00	36	0,03	0,00	0,00
РАСХОДИ	15.707	100,00	21.750	100,00	19.930	100,00	126,89	91,63
1. Трошоци за услуги	881	5,61	2.058	9,46	1.267	6,36	143,81	61,56
2. Амортизација и обезвреднување	938	5,97	1.541	7,09	979	4,91	104,37	63,53
3. Материјални трошоци	630	4,01	1.060	4,87	891	4,47	141,43	84,06
4. Останати трошоци од работа	1.325	8,44	2.077	9,55	1.897	9,52	143,17	91,33
5. Трошоци за вработените	11.404	72,60	14.489	66,62	14.373	72,12	126,03	99,20
6. Расходи по основ финансиски вложувања	529	3,37	525	2,41	523	2,62	98,87	99,62
Бруто добивка	46.971		55.694		104.813		223,14	188,19
Данок на добивка	4.721		5.579		10.513		222,69	188,44
Нето добивка	42.250		50.115		94.300		223,20	188,17

Извор: Административни податоци на Фондот

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот. Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија. Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева - член на УО по предлог на Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Оливера Нечовска - член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Мелита Никодиновска - член на УО по предлог на Народна Банка на Република Северна Македонија;
- Милена Перчинкова - член на УО по предлог на Македонската банкарска асоцијација.
- Ермира Фида - член на УО по предлог на Министерство за финансии.

До 08.02.2022 година, Магдалена Симоновска беше член на УО по предлог на Министерство за финансии, а потоа како претставник од Министерството за финансии беше назначена Ермира Фида.

ДОНЕСЕНИ АКТИ

Во 2022 година се одржаа 10 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 41 до 51 седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во овој период се:


- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2021 година;
- Одлука за расходување (отпис) на основните средства на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за расходување (отпис) на ситен инвентар на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година;
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити 2021 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година;

- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година;
- Одлука за усвојување на Финансискиот план за измена на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година;
- Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Заклучно со 31.12.2022 година во Фондот работат вкупно 13 лица, 11 лица се во работен однос на неопределено време и 2 лица во работен однос на определено време. Органограмот на работните места во 2022 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2022 година



ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Слика 2. Деловни процеси во Фондот за осигурување на депозити



МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во својство на полноправен член на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), и како еден од најактивните членови на Комитетот за односи со јавност при EFDI, Фондот за осигурување на депозити од Република Северна Македонија учествуваше со свои претставници на Годишното собрание на Европскиот Форум на осигурители на депозити, каде е полноправен член, кое се одржа на островот Родос, Грција. Исто така, Фондот присуствуваше и на работилница на Комитетот за односи со јавност која се одржа во Прага, Чешка во организација на Фондот за гаранција на депозити на Чешка.

Слика 3. Средба на осигурители на депозити членки на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), 25.05.2022, Родос, Грција.



Слика 4. Средба на осигурители на депозити членки на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), 25.09.2022, Прага, Чешка



Извор: Фонд за осигурување на депозити


ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Фондот за осигурување на депозити објавува соопштенија за јавноста преку својата веб страница, преку своите профили на социјалните мрежи и преку јавните медиуми.

Слика 5. Интервју на директорот на Фондот за осигурување на депозити, Amir Shabani во билтен во издание на Македонската банкарска асоцијација



Слика 6. Дел од насловите во медиумите посветени на Фондот за осигурување на депозити



Извор: Веб портали кои објавиле соопштенија од Фондот за осигурување на депозити

На 31.10.2022 година, се одржа настан со кој се одбележа Светскиот ден на штедењето – 31 октомври. Овој настан беше го организираше Фондот за осигурување на депозити заедно со Македонската банкарска асоцијација. На овој настан говор одржаа претседателката на МБА, д-р Маја Стевкова - Штериева, министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими, гувернерот на Народната банка, д-р Анита Ангеловска-Бежоска и директорот на Фондот за осигурување на депозити, Амир Шабани.

Овој ден се одбележува низ целиот свет со цел да се промовираат личните заштеди во банките и штедилниците, да се потсетиме на важноста од редовното штедење, креирање на мрежа на заштита на депозитите и да потсетиме дека заштедите му помагаат и му овозможуваат на поединецот да ги постигне своите цели и идеи.

Прославата на Денот на штедењето се фокусира на улогата на стабилизатори во општеството која ја имаат штедењето и банкарството во целокупниот финансиски систем. Стабилноста произлегува од довербата во банките кои се одговорни партнери во општеството, блиски се до клиентите, ги опслужуваат домаќинствата и ги помагаат малите и средни фирми.

Едукацијата и потсетувањето на луѓето за културата на штедење се неопходни особено во услови на глобална економска криза, која за жал ја зголемува невработеноста и сиромаштијата ширум светот.

Денес, и покрај силните надворешни негативни влијанија врз економијата во Македонија, банкарскиот сектор во Република Северна Македонија може да се оцени како стабилен, цврст, отпорен на глобалната криза предизвикана од воениот конфликт кој сè уште трае и се разгорува во Украина, а на кој му претходеше долга и сурова борба со пандемијата предизвикана од заразната болест COVID-19.

Доказ за цврстината на банкарскиот сектор е вкупниот износ на депозитите на населението кој во декември 2022 година изнесува 336 милијарди денари или 5,28 милијарди евра или изразено во проценти, тоа претставува пораст од 5,97% споредено со истиот период минатата година. Стабилноста на банкарскиот сектор е резултат на осигурувањето на депозитите на население кое се врши преку Фондот за осигурување на депозити, секогаш подготвен за брзо и навремено обесштетување на депонентите при ризичен настан.

Финансиската стабилност е важна заради кредитна поддршка на малите и на средните компании, што придонесува за јакнење на економијата во целина. Поголеми депозити значат и поголеми инвестиции во стопанството.

Секој заштеден денар е денар инвестиран во иднината.


Слика 7. Слика од настан по повод Светскиот ден на штедењето – 31 октомври, 31.10.2022 година






Извор: Фонд за осигурување на депозити

Слика 8. Видео анимации за улогата на Фондот за осигурување на депозити на социјалните мрежи
<https://fodsk.org.mk/video-galerija>



Извор: Фонд за осигурување на депозити

Слика 9. Видео анимации за улогата на Фондот за осигурување на депозити на социјалните мрежи
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100069298716073>



Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на штедење, 31.10.2022 година, Фондот за осигурување на депозити подготви 5 видео анимации, на македонски и албански јазик, кои беа промовирани преку социјалните медиуми и веб страницата на Фондот. Целта за подготовка на овие видео анимации е да се даде едноставен приказ на улогата на Фондот пред јавноста и сликовито и пошироко едуцирање на граѓаните за важноста на штедењето и осигурувањето на депозитите.

По покана на Економскиот факултет од Скопје, Фондот за осигурување на депозити присуствуваше на свеченото доделување благодарници за учество на Фондот за осигурување на депозити на работилницата „Банкарски практики“.

Слика 10. Свечено доделување Благодарници за учество на Фондот за осигурување на депозити на работилницата „Банкарски практики“, 24.11.2022 година



Извор: Фонд за осигурување на депозити

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот во текот на 2022 година се спроведоа и редовните јавни набавки (техничко обезбедување на деловен простор, осигурување на деловен простор, набавка на средства за хигиена и други потребни производи).

Во текот на 2023 година, Фондот ќе продолжи со остварување на своите планирани активности.

Изработил:

д-р Краља Чесмаџиска

м-р Маја Ристовска

Контролирал: Јасминка Мартиновска

Наш број 02 - 102/1

Скопје, 02.03.2023

Директор/Dreitor

Amir Shaban



Прилог бр.1 Движење на вкупни депозити на население во банки и штедилници по ниво на покриеност во 2022 година по квартали (во денари)

	Опис	IVQ 2021	IQ 2022	IIQ 2022	IIIQ 2022	IVQ 2022
Депозити на население во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	166.354.521.289,08	164.109.866.344,08	169.256.487.715,46	171.442.661.008,54	178.541.594.065,72
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	149.071.468.751,64	147.320.590.201,41	148.871.981.946,20	152.595.873.852,35	156.049.133.797,92
	Вкупно	315.425.990.040,72	311.430.456.545,49	318.128.469.661,66	324.038.534.860,89	334.590.727.863,64
	До 30.000 евра за обештетување	56.780.652.720,00	56.386.145.250,00	59.247.559.350,00	60.904.033.050,00	62.824.527.780,00
Број на поединечни штедачи во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.616.673	2.599.054	2.637.434	2.625.626	2.670.210
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	30.712	30.465	32.011	33.013	34.055
	Вкупно	2.647.385	2.629.519	2.669.445	2.658.639	2.704.265
	Вкупно осигурени депозити	223.135.174.009,08	220.496.011.594,08	228.504.047.065,46	232.346.694.058,54	241.366.121.845,72
Депозити на население во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	753.728.494,00	732.100.815,00	735.443.318,00	688.180.670,00	704.703.559,00
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	246.092.085,00	236.634.313,00	228.063.929,00	253.185.681,00	237.403.764,00
	Вкупно	999.820.579,00	968.735.128,00	963.507.247,00	941.366.351,00	942.107.323,00
	До 30.000 евра за обештетување	171.939.330,00	161.023.950,00	149.918.850,00	178.950.450,00	164.186.844,00
Број на поединечни штедачи во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	32.333	32.370	32.402	32.447	32.561
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	93	87	81	97	89
	Вкупно	32.426	32.457	32.483	32.544	32.650
	Вкупно осигурени депозити	925.667.824,00	893.124.765,00	885.362.168,00	867.131.120,00	868.890.403,00
Вкупно депозити на население во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	167.108.249.783,08	164.841.967.159,08	169.991.931.033,46	172.130.841.678,54	179.246.297.624,72
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	149.317.560.836,64	147.557.224.514,41	149.100.045.875,20	152.849.059.533,35	156.286.537.561,92
	Вкупно	316.425.810.619,72	312.399.191.673,49	319.091.976.908,66	324.979.901.211,89	335.532.835.186,64
	До 30.000 евра за обештетување	56.952.592.050,00	56.547.169.200,00	59.397.478.200,00	61.082.983.500,00	62.988.714.624,00
Број на поединечни штедачи во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.649.006	2.631.424	2.669.836	2.658.073	2.702.771
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	30.805	30.552	32.092	33.110	34.144
	Вкупно	2.679.811	2.661.976	2.701.928	2.691.183	2.736.915
	Вкупно осигурени депозити	224.060.841.833,08	221.389.136.359,08	229.389.409.233,46	233.213.825.178,54	242.235.012.248,72
Вкупно депозити на население кај членките на Фондот	(извор - НБРМ)	316.667.657.000,00	312.414.161.000,00	319.113.293.000,00	324.999.315.000,00	335.558.907.000,00
Вкупни средства на фондот		15.215.877.815,00	15.411.066.750,00	15.612.632.032,00	17.285.413.711,00	17.531.815.409,00
Ниво на покриеност	eligible (во однос на вкупни)	4,81	4,93	4,89	5,32	5,23

Извор: Административни податоци на Фондот